



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 15 февруари 1971
Скопје
Број 4 Год. XXVII

Прегледатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

КОНКУРСИ

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 20/67) и Правилникот за начинот на постапката за отстапување за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67)

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ
„ПЕЛАГОНИЈА“ — БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

(јавно наддавање)

за изградба на силос за пченка во зрно со капацитет од 10.000 тони со сушара капацитет 10 т/х.

Понудите да бидат дадени во следните варијанти:

- армирано-бетонски силос со машинска кула и резервоар од армиран бетон со капацитет од 500 м³ вода, поставен над машинската кула и сушара;
- армирано-бетонски силос од префабрикувани елементи (монтажни) со машинска кула и сушара и
- силос од монтажна челична конструкција со сушара.

Предмет на отстапувањето за изведбата на инвестициониот објект е следното:

— изработување на инвестиционо-техничка документација (изработка на главни проекти за изведување на објектот — работите),

— изградба на инвестициониот објект,

— набавка, испорака и монтажа на опрема и пуштање на изградениот објект во погон и редовно производство.

Барањето претставува „комплетен инженеринг до под клуч“.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

За предметниот инвестиционен објект, инвеститорот располага со инвестициона техничка документација, во која е обработено следното:

— идејно решение на технологијата на производството,

— идејни проекти за градежните и градежно-занатчиските работи,

— подробна спецификација и функционалност на опремата (домашна и увозна); и

— елаборат за наддавање.

Силосот со сушарата ќе биде изграден на сопствена локација во атарот на с. Могила и ќе биде во состав на индустрискиот дел на сточарскиот комплекс, кој ќе ги има, покрај силосот со сушарата, и следните објекти: дехидраторска станица, фабрика за сточна храна и фарма за свињи.

Од техничките услови кои треба да ги содржи понудата, предвидени се следните:

— приемна линија со капацитет 60 т/х зрно или 45 т/х сојина сачма, со бункер долг 18 м. и кипер со носивост од 60 т. со надстрешница,

— линија за предчистење на зрно,

— линија за предчистење на сојина сачма,

— тампонска келија со капацитет од околу 250 т. за сурово зрно,

— сушара со капацитет 10 т/х суво зрно (со 14% влага/ при смалување на влагата од 32 на 14%.

— линија за чистење зрно со капацитет 2 x 30 т/х,

— тампонска келија со капацитет од околу 250 т. за сместување на полусуво зрно, по првата фаза на сушење,

— силосот за суво и чисто зрно од пченка со гореспоменатиот капацитет треба да има можност за употреба на 3.000 тона од тој капацитет за сместување на сојина сачма,

— линија за издавање зрно капацитет 40 т/х со врска за елевирање,

— силосот треба да има вградена активна вентилација, термометри за покажување на температурата на најмалку 3 нивоа,

— алтернативно да се понуди систем за отпрашување,

— електричната сигнализација на раздалеченост со покажување на текот на транспортот и потребната блокада на моторите, со подвижување на моторите на раздалеченост и друга неопходна опрема за ваков вид на силоси,

— сушарата треба да има потребни инструменти за контрола на работата и автомат за регулирање на излезната влага на зрното од сушарата,

— силосот во целост мора да ги задоволува постојните прописи за заштита при работа и против пожар.

Понудата треба да биде комплетна, односно покрај другите елементи да содржи:

технолошка шема, пресек и основа на објектите, габарити на опремата и шема на инсталациите, подробна спецификација на опремата, со поединечни цени и наведена погонска снага на електромоторите, како и потрошувачката и видот на енергијата со местата за приклучок на истата. За доводот на целокупната енергија и водата до габаритите на објектите се грижи инвеститорот.

Увозната опрема во однос на домашната по можност да биде што помала.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Ориентационата вредност на наведените работи-објекти по поедини варијанти е како следува:

— армирано бетонски силос по описот што е погоре даден динари 8,150.000.—

— армирано бетонски силос од префабрикувани елементи (монтажни) по описот динари 6,610.000.—

— силос од монтажна челична конструкција по описот динари 5,920.000.—

Рокот за завршување на работите и објектите е 12 месеци од денот на заклучувањето на договорот.

ВО ОВОЈ БРОЈ НЕМА СЛУЖБЕН ДЕЛ.

Понудувачите се обврзани да преземат директна гаранција за изведените објекти — работи, за ваков вид на објекти согласно со постојните позитивни прописи во нашата земја.

Заинтересираните мора да бидат правни лица, овластени да преземаат работи од ваков вид по систем „комплетен инженеринг до под клуч“, а тоа да го докажат со извод од регистрацијата на организацијата и со список на досега извршените работи од ваков вид.

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 17. III. 1971 година, со почеток во 9 часот, во просториите на ЗИК „Пелагонија“ Битола — Служба за развој и унапредување на земјоделието, на 7-от км. на патот Битола — с. Новаци.

Понудата во 3 примероци, запечатена во обвивка со ознака „понуда за јавно наддавање за силос со сушара“ и во друга обвивка со ознака „документација за јавно наддавање за силос со сушара“, во која се доставува решение за регистрација, на дејноста, полномошно за присутниот учесник на наддавањето и други документи кои се предвидени со чл. 9 од Правилникот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67 г.), можат да се достават преку пошта на предната адреса или да се предадат лично на Инвеститорот до одредениот ден и час за одржувањето на наддавањето, односно лично на Комисијата за јавно наддавање и тоа одредениот ден најдоцна до 9 часот.

Неблаговремено пристигнатите понуди преку пошта или лично предадени, како и понуди без документација или непотполна документација, нема да се земаат во предвид за разгледување.

При изборот на изведувачот ќе одлучува цената на инженерингот, техничко-технолошкото решение, како и рокот на изведувањето со дадените гаранции.

За резултатот од јавното наддавање, учесниците ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сметано од денот на одржаното наддавање.

Инвестиционо-техничката документација, како и посебните услови за наддавањето, заинтересираните можат да ја разгледаат секој работен ден (освен сабота) од 7 до 14 часот во просториите на ЗИК „Пелагонија“ Битола — Служба за развој и унапредување на земјоделието, на 7-от км. од патот Битола — с. Новаци.

Сите обавестувања можат да се добијат лично или преку телефон бр. 21-182 или 21-186 на локалите 210 или 260.

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/67) и Правилникот за начинот на постапката за отстапување за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67),

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ПЕЛАГОНИЈА“ — БИТОЛА

распишува

К О Н К У Р С

(јавно наддавање)

за изградба на дехидраторска станица со капацитет на испарена вода 5.500—6.000 кгр./ха. при температури вообичаени за сушење на луцерка.

Предмет на отстапувањето за изведбата на инвестициони објект е следното:

— изработување на инвестиционо-техничка документација (изработка на главни проекти за изведување на објектот-работите),

— изградба на инвестициониот објект,

— набавка, испорака и монтажа на опрема и пуштање на изградениот објект во погон и редовно производство.

Барането претставува „комплетен инженеринг до под клуч“.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

За предметниот инвестиционен објект, инвеститорот располага со комплетна инвестиционо-техничка документација, во која е обработено следното:

- идејно решение на технологија на производство,
- идејни проекти за градежните и градежно-занајтчиските работи,
- подробна спецификација и функционалност на опремата (домашна и увозна), и
- елаборат за наддавање.

Дехидраторската станица, ќе биде изградена на сопствена локација во атарот на село Могила, и ќе биде во состав на индустрискиот дел на сточарскиот комплекс, кој ќе ги има покрај дехидраторската станица и следните објекти: фабрика за сточна храна, силос со сушара за пченка во зрно и фарма за свињи.

Според идејниот проект, дехидраторската станица ќе ги има следните линии:

1. Линија за прием на седкана зелена маса од специјални приколици;
2. Линија за дехидрирање;
3. Линија за пелетирање на брашното во пелети со можност за додавање на антиоксиданти и уреа;

4. Линија за полнење на вреќи со брашно во колку истото не се пелетира и тоа во одмерени книжни вреќи.

Зградата треба да биде така изведена, да овозможува вградување на две линии за дехидрирање, додека во првата фаза, која претставува предмет на ова наддавање, се предвидува вградување на една линија во споменатата зграда. Исто така, да се предвиди магацинирање и простор за ввркеното брашно од еднодневното производство.

Понудата треба да биде комплетна, односно покрај другите елементи да содржи: технолошка шема, пресек и основа на објектот, габарити на опремата и шема на инсталациите, подробна спецификација на опремата, со поединечни цени и наведена погонска снага на електромоторите, како и потрошувачката и видот на енергијата со местата за приклучок на истата. За доводот на целокупната енергија и водата до габаритите на објектот, ќе се грижи инвеститорот.

Во идејниот проект снабдувањето со пара е решено сепаратно. Обавезно е да се даде и варијантата на внатрешната инсталација за пара снабдувана од централен извор, кој ќе биде заеднички за целиот сточарски комплекс, кое нешто го обезбедува инвеститорот.

Увезната опрема во однос на домашната по можност да биде што помала.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Ориентационата вредност на наведениот објект-работи, изнесува 3.910.000,00 динари.

Рокот за завршување на објектот-работите, е 15 март 1972 година.

Понудувачите се обврзани да преземат директна гаранција за изведениот објект — работи, чии рок ќе изнесува 2 години, по предавањето на објектот, односно работите.

Заинтересираните мора да бидат правни лица, овластени да преземаат работи од ваков вид по систем „комплетен инженеринг до под клуч“, а тоа да го докажат со извод од регистрацијата на организацијата и со списокот на досега извршените работи од ваков вид.

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 18 март 1971 год. со почеток во 9 часот, во просториите на ЗИК „Пелагонија“ — Служба за развој и унапредување на земјоделието на 7-от километар на патот Битола — с. Новаци.

Понудата во три примероци, запечатена во обвивка со ознака „понуда за јавно наддавање за изградба на дехидраторска станица“ и во друга

обвивка со ознака: „документација за јавно наднавање за дехидраторска станица“, во која се доставува решение за регистрација на дејноста, полномошно за присутниот учесник на наднавањето и други документи, што се предвидени со чл. 9 од Правилникот („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67), можат да се достават по пошта на предната адреса, или да се предадат лично на инвеститорот до одредениот ден и час за одржувањето на лицитацијата, односно лично на Комисијата за јавно наднавање и тоа на одредениот ден најдоцна до 9 часот.

Неблаговремено пристигнатите понуди преку пошта или лично предадени, како и понуди без документација или непотполна документација, нема да се земат во предвид за разгледување.

При изборот на изведувачот, ќе одлучува цената на инженерингот, технолошко-техничкото решение, како и рокот на изведувањето со дадените гаранции.

За резултатот од јавното наднавање, учесниците ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сметано од денот на одржаното наднавање.

Инвестиционо-техничката документација, како и посебните услови за наднавањето, заинтересираните можат да ја разгледаат секој работен ден, (освен сабота) од 7 — 14 часот во просториите на ЗИК „Пелагонија“ — Служба за развој и унапредување на земјоделието, на 7-от километар на патот Битола — с. Новаци.

Сите обавестувања можат да се добијат лично или преку телефон бр. 21-182 или 21-183 на локалитете 210 или 260.

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“, бр. 20/67 и Правилникот за начинот на постапката за отстапување за изградба на инвестициони објекти („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67),

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ПЕЛАГОНИЈА“ — БИТОЛА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

(јавно наднавање)

за изградба на фабрика за сточна храна со капацитет 10 тона/х.

Предмет на отстапувањето за изведбата на инвестициониот објект е следното:

— изработување на инвестиционо-техничка документација (изработка на главни проекти за изведување на објектот-работите),

— изградба на инвестициониот објект,

— набавка, испорака и монтажа на опрема и пуштање на изградениот објект во погон и редовно производство.

Враќањето претставува „комплетен инженеринг до под клуч“.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

За предметниот инвестиционен објект, инвеститорот располага со комплетна инвестиционо-техничка документација, во која е обработено следното:

— идејно решение на технологија на производството,

— идејни проекти за градежните и градежно-занаатските работи,

— подробна спецификација и функционалност на опремата (домашна и увозна), и

— елаборат за наднавање.

Фабриката за сточна храна ќе биде изградена на сопствена локација во атарот на с. Могила и ќе биде во состав на индустрискиот дел на сто-

чарскиот комплекс, кој ќе ги има, покрај фабриката за сточна храна и следните објекти: дехидраторска станица, силос за пченка во зрно со сушара и фарма за свињи.

Според идејниот проект, фабриката за сточна храна треба да одговара на следните технички услови:

— капацитет на мешање 10 тона/х,

— келии за суровини (зрно, брашно и сачма), со вкупен волумен 1.300 м³, со 22—26 келии,

— дозирна вага 2.000 кгр. со автоматика во дозирањето, програмирана на дупчени картици, или алтернативно слични системи,

— линија за мелење со потребен број млинови, одбрани така да во случај на застој на еден млин, капацитетот на мешањето, односно мелењето не биде смален,

— линија за предсмеси со вага од 200 кгр., одреден број келии и автоматско дозирање кое е поврзано со автоматиката на главната вага,

— линија за пресирање во pellets снабдена со мотор од 100 КС,

— линија за домастување во главната мешалка (до 5⁰/₀ маст),

— линија за меласирање во главната мешалка (до 6⁰/₀ меласа), со вграден разбивач на грутчиња створени по мешањето,

— келии за готови смеси со потребен волумен, — воврекување на готови смеси на автоматска вага,

— линија за мало пакување во вреќички од 5—10 кгр.,

— да се предвиди издавање на готови смеси во ринфузна состојба од најмалку 50⁰/₀ на келијскиот простор, предвиден за готови смеси. Капацитет на издавањето на готови смеси 40 т/х.,

— покрај фабриката за сточна храна да се изгради подно складиште за суровини и готови смеси, со соодветен капацитет и потполна механизација на приемот и издавањето,

— приемот и издавањето на суровините и готовите смеси ќе се врши исклучиво со камиони, затоа е потребно, фабриката да има сопствена приемна линија за суровини во брашно и сачма со капацитет 40 т/х, со потребно предчистење (механичко и магнетско),

— приемот на зрнените суровини е со директна транспортна линија 40 т/х од складиштето сместено пред зградата на фабриката,

— по линијата за мешање да се вгради автомат за земање на проби од готовите смеси,

— подвижување на моторите, сигнализација и целокупната потребна заштита да бидат изведени на едно место,

— при спремањето на понудата да се земе предвид можноста за зголемување капацитетот на фабриката. Во описот да се наведат кои реконструкции или нови линии ќе доведат до зголемување на капацитетот, како на мешањето така и на пресирањето,

— во фабриката да се вгради систем за отпращување на линиите каде што може да се очекува прашење. Во случај на пневматски транспорт истите линии да се завршуваат со филтерски одвојувачи на прашината,

— заради снабдување на свињарската фарма која е во непосредна близина, со готови смеси, треба да се понуди и решение на транспортот со пневматски линии, чии капацитет е 5 т/х, со максимална оддалеченост од 380 м. за полнење на биклоните пред објектите на фармата, пожелно е во концепцијата на транспортните и технолошките линии на фабриката, да се предвиди можност за вградување на уреди за хидротермички третман на пченката,

— фабриката и подното складиште во целост мора да ги задоволуваат постојните прописи за заштита при работа и противпожар.

Понудата треба да биде комплетна, односно покрај другите елементи да содржи: технолошка шема, пресек и основа на објектите, габарити на опремата и шема на инсталациите, подробна спецификација на опремата, со поединечни цени и наведена погонска снага на електромоторите, како и потрошувачката и видот на енергијата со местата за приклучок на истата. За доводот на целокупната енергија и водата до габаритите на објектот се грижи инвеститорот.

Во идејниот проект снабдувањето со пара е решено сепаратно. Обавезно е да се даде и варијантата на внатрешната инсталација за пара снабдувана од централен извор, кој ќе биде заеднички за цел сточарски комплекс, кое нешто го обезбедува инвеститорот.

Увозната опрема во однос на домашната по можност да биде што помала.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Ориентационата вредност на наведените објекти-работи изнесува 9.850.000,00 дин.

Рокот за завршување на објектите-работите е 15 месеци, од денот на заклучувањето на договорот.

Понудувачите се обврзни да преземат директна гаранција за изведените објекти-работи, чиј рок ќе изнесува две години, по предавањето на објектите, односно работите.

Заинтересираните мора да бидат правни лица, овластени да преземаат работи од ваков вид по систем „комплетен инженеринг до под клуч“, а тоа да го докажат со извод од регистрацијата на организацијата и со списокот на досега извршените работи од ваков вид. Јавното наддавање ќе се одржи на ден 19 март 1971 година, со почеток во 9 часот, во просториите на ЗИК „Пелагонија“ — Битола — Служба за развој и унапредување на земјоделието, на седмиот километар на патот Битола — с. Новаци.

Понудата во три примероци, запечатена во обвивка со ознака „понука за јавно наддавање за фабрика за сточна храна“ и во друга обвивка со ознака „документација за јавно наддавање за фабрика за сточна храна“, во која се доставува решение за регистрација на дејноста, полномошно за присутниот учесник на наддавањето и други документи кои се предвидени со чл. 9 од Правилникот („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 28/67), можат да се достават по пошта на предната адреса или да се предадат лично на инвеститорот до одредениот ден и час за одржувањето на наддавањето, односно лично на Комисијата за јавно наддавање и тоа одредениот ден најдоцна до 9 часот.

Неблаговремено пристигнатите понуди преку пошта или лично предадени, како и понуди без документација или непотполна документација, нема да се земат во предвид за разгледување.

При изборот на изведувачот ќе одлучува цената на инженерингот, технолошко-техничкото решение, како и рокот на изведувањето со дадените гаранции.

За резултатот од јавното наддавање, учесниците ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сметано од денот на одржаното наддавање.

Инвестиционо-техничката документација, како и посебните услови за наддавањето, заинтересираните можат да ја разгледаат секој работен ден (освен сабота) од 7 — 14 часот во просториите на ЗИК „Пелагонија“ — Битола — Служба за развој и унапредување на земјоделието, на седмиот километар на патот Битола — с. Новаци.

Сите обавестувања можат да се добијат лично или преку телефон број 21-182 или 21-186 на локалите 210 или 260.

Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/67) и Правилникот за начинот на постапката за отстапување за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67),

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „ПЕЛАГОНИЈА“ — БИТОЛА

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С (јавно наддавање)

за изградба на свиногојска фарма со годишен капацитет од 30.000 гоени свињи, со соодветна матична популација за сопствена репродукција.

Предмет на отстапувањето за изведбата на инвестициониот објект е следното:

— изработување на инвестиционо-техничка документација (изработка на главни проекти за изведување на објектите — работите),

— изградба на инвестициониот објект,

— набавка, испорака и монтажа на опрема и пуштање на изградениот објект во погон и редовно производство,

— набавка на квалитетен приплоден материјал за основно стадо за прво населување на фармата. Барањето претставува „комплетен инженеринг до под клуч“.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ:

За предметниот инвестиционен објект, инвеститорот располага со комплетна инвестиционо-техничка документација, во која е обработено следното:

— идејно решение на технологијата на производството,

— идејни проекти за градежните и градежно-занајтчиските работи,

— идејни проекти за сите видови инсталации,

— подробна спецификација и функционалност на опремата (домашна и увозна).

Фармата ќе биде изградена на сопствена локација во атарот на с. Могила и ќе претставува составен дел на сточарскиот комплекс, кој ќе ги има, покрај фармата, и следните објекти: фабрика за сточна храна, силос со сушара за зрно и дехидратор за лудерка и други земјоделски производи, како и индустриски споредни производи.

Според идејниот проект, фармата ќе ги има следните објекти:

1. прасилишта,
2. одгледувалиште,
3. чекалиште,
4. букариште,
5. назимарник со одделни за испитување на нерези,
6. товилишта,
7. придружни објекти:
 - управна зграда со портирница,
 - дезинфекциона бариера,
 - колска вага, носивост 20 т.,
 - жичана ограда,
 - прирачни работилници (за електричар и бравар),
 - магацин за прирачен и потрошен материјал,
 - гаража за потребни возила,
 - соодветна прогенотестна или санитарна кланица,
 - одделение за бештетно отстранување на мршите и другите органски отпадоци,
 - внатрешна и надворешна канализација со објекти за собирање на отпадните води и фекалиите,
 - внатрешни патишта со потребна должина и ширина,

- објект за сместување и припрема на сламата,
- внатрешна и надворешна електрична инсталација за погон и осветлување,
- развод на телефонска мрежа со централа,
- громобранска инсталација,
- внатрешна и надворешна водоводна мрежа за санитарна и техничка употреба (до кругот на фармата),
- надворешно уредување на кругот со обезбедување на противпожарна заштита, според постојните прописи,
- понудата треба да ги опфати сите помнати објекти со евентуално други и непредвидени придружни објекти, односно работи, за кои се утврди дека се неопходни за правилно одвивање на технолошкиот процес во производството, односно инвестициониот објект во потполност да одговара на својата намена, вклучувајќи го и неговото пуштање во редовно производство.

Во идејниот проект греењето во објектите, каде е неопходно, решено е сепаратно. Обавезно е да се даде и варијанта за внатрешна инсталација, снабдена од централен извор, кој ќе биде заеднички за цел сточарски комплекс, кое нешто го обезбедува самиот инвеститор, до кругот на фармата.

Понудата покрај другите елементи треба да содржи поединечни цени за секој дел од опремата, да ја наведе погонската снага на моторите, како и потрошувачката и видот на енергијата со местата за приклучок на истите, додека за доводот на целокупната енергија и водата, до кругот на фармата, се грижи инвеститорот.

Увозна опрема во однос на домашната по можност да има што помалку.

ОПШТИ УСЛОВИ:

Ориентационата вредност на наведените објекти-работи, изнесува 28.000.000,00 нови динари, во која сума се подразбира и набавка на квалитетен приплоден материјал за основно стадо при првото населување на фармата.

Рокот за завршување на објектот-работите е до 18 месеци од денот на потпишување на договорот.

Понудувачите се обврзани да преземат непосредни гаранции за изведените објекти — работи, чиј рок ќе изнесува 2 години по предавање на објектот, односно работите.

Заинтересираните мора да бидат правни лица, овластени да преземаат работи од ваков вид по систем „комплетен инжењеринг до под клуч“, а тоа да го докажат со извод од регистрацијата на својата организација и со списокот на досега извршените работи од ваков вид.

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 20. III. 1971 година со почеток во 9 часот во просториите на ЗИК „Пелагонија“ — Битола — Служба за развој и унапредување на земјоделието на седмиот километар на патот Битола — с. Новаци.

Понудата во три примероци, запечатена во обвивка со назнака „понуѓа за јавно наддавање за свињогојска фарма“, и во друга обвивка со назнака „документација за јавно наддавање за свињогојска фарма“, во која се доставува решение за регистрација на дејноста, полномошно за присутниот учесник на наддавањето и други документи, што се предвидени со чл. 9 од Правилникот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/67); или во овој конкурс, можат да се достават по пошта на предната адреса или да се предадат лично на Инвеститорот до одредениот ден и час за одржување на лицитацијата, односно лично на Комисијата за јавно наддавање и тоа одредениот ден најдоцна до 9 часот.

Неблаговремено пристигнатите понуди преку пошта или лично предадени, како и понуди без документација или со непотполна документација, нема да се земат во предвид за разгледување.

При изборот на изведувачот ќе одлучува цената на инжењерингот, техничко-технолошкото решение, како и рокот на изведувањето со дадените гаранции.

За резултатот од јавното наддавање, учесниците ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сметано од денот на одржаното наддавање.

Инвестиционо-техничката документација, како и посебните услови за наддавањето, заинтересираните можат да ја разгледаат, секој работен ден (освен сабота) од 7—14 часот, во просториите на ЗИК „Пелагонија“ — Служба за развој и унапредување на земјоделието, на седмиот километар на патот Битола — Новаци.

Сите обавестувања можат да се добијат лично или преку телефон број 21-182 или 21-186 на локалите 210 или 260.

ДЕЛОВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО — со завршено вишо или средно соодветно образование и најмалку 10 години работна практика на работното место шеф на сметководство во општествени и производни дејности.

Кандидатите, покрај посебните услови, треба да ги исполнуваат и општите услови предвидени во ОЗРО.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Заводот.

Кандидатите, покрај молбите таксирани со 1 динар и со податоци за движење во службата, да ги доставуваат и следните документи: Препис од документот за образование, лекарско уверение, извод од матичната книга на родените, потврда за работното искуство, уверение дека не е под истрага и уверение дека не е осудуван (ако кандидатот не е во работен однос).

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Молбите да се доставуваат на адреса: Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје, поштенски фах 523.

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на стручен соработник при Семинарот за книговодство.

Условите за изборот се регулираат со членовите 240 и 241 од Статутот на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Конкурсната комисија на Ветеринарната станица Македонски Брод

распишува

К О Н К У Р С

за именување на ветеринарен лекар и директор на Ветеринарната станица Македонски Брод. Покрај општите услови кандидатот треба да ги исполнува и следните:

- завршен ветеринарен факултет,
- регулирана воената обврска.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните приходи на Ветеринарната станица Македонски Брод.

Стан обезбеден.

Молбите се доставуваат до Ветеринарната станица Македонски Брод.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место.

Од Конкурсната комисија

Управниот одбор на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, врз основа на членот 79 од Статутот на Заводот

распишува

К О Н К У Р С

за следниве работни места

1. РАКОВОДИТЕЛ НА ГРУПАТА ЗА ПЕНЗИСКИ СТАЖ (реизбор)
2. ДВАЈЦА ПРИПРАВНИЦИ

У с л о в и:

— за работното место под 1 — правен факултет и 10 години работно искуство;
— за работното место под 2 — еден кандидат со правен, еден со економски факултет.

Молбите се доставуваат до Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје. Со молбите треба да се достават: диплома за степенот на образованието, уверение за здравствената состојба и извод од матичната книга на родените, а за работното место: Раководител на Групата за пензиски стаж и доказ за движењето во службата.

Некомплетираните молби нема да се земат предвид.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните приходи на работниците во Заводот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на членот 120 од Статутот, Работничкиот совет на Водостопанското претпријатие „Струмички Слив“ — Струмица

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување и реизбор на следните раководни работни места:

1. Технички директор (за пополнување),
2. Раководител на погонот за градба „Мелиопрој“ (за пополнување),
3. Раководител на општо-кадровскиот сектор (реизбор),
4. Раководител на стопанско-сметководниот сектор (реизбор),
5. Раководител на погонот за експлоатација „Струмешница“ (реизбор),
6. Раководител на погонот за експлоатација „Мантов“ (реизбор).

У С Л О В И:

За работното место под точка 1 — дипломиран градежен инженер, со работна практика во структурата над 6 години.

За работното место под точка 2 — дипломиран градежен инженер, со работна практика во структурата над 5 години или погонски инженер со работна практика над 8 години.

За работното место под точка 3 — дипломиран правник, со работна практика во структурата над 5 години или правник со работна практика во структурата над 7 години.

За работното место под точка 4 — дипломиран економист, со работна практика над 5 години или виша економска школа и работна практика над 10 години.

За работното место под точка 5 — дипломиран инженер агроном, со работна практика во структурата над 5 години или земјоделски инженер со работна практика во структурата над 7 години.

За работното место под точка 6 — дипломиран инженер агроном, со работна практика 3 години во мелиорации; виша земјоделска школа со работна практика над 5 год. или средна техничка школа — хидротехничка насока со над 10 години работна практика во мелиорации.

Со молбата кандидатите треба да достават докази дека ги исполнуваат условите од конкурсот.

Конкурсот трае 20 дена, сметано од денот на објавувањето.

Молбите се доставуваат на адреса: Водостопанско претпријатие „Струмички Слив“ — Струмица, ул. „Љуба Брашнарска“ бр. 5.

Некомплетираните молби нема да се примат.

За резултатите од конкурсот, учесниците ќе бидат известени во рок од 8 дена по извршениот избор.

Секој учесник во конкурсот има право да ги разгледа конкурсните материјали.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Петра Илиоска, од село Кошино, Прилепско, поднесе тужба до овој суд против Илиоски Трајан, од Скопје, сега во неизвесност, за развод на брак.

Бидејќи тужениот Ристо е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 826/70. (9)

Османовски Адем, од Прилеп, ул. „Мицо Козар“ бр. 17, поднесе тужба во овој суд за развод на брак против Османовска Цвијета, од Прилеп, сега во неизвесност — со непозната адреса.

Бидејќи тужената Цвијета е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ се одреди застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 861/70. (10)

Врсакоски Иванов Алексо, од Прилеп, ул. „Борка Утот“ бр. 12, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Врсакоска Трена, во неизвесност.

Бидејќи тужената Трена е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 6/71. (11)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. VII. 1970 година, рег. бр. 52/55, книга I е запишана под фирма: Кафеана „Фросина“ — Демир Хисар, на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е продажба на секакви видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и скара.

Раководител на кафеаната е Филипоски Петре.

Кафеаната е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар, со одлуката бр. 02-43/2 од 20. I. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 390/70. (1358)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VII. 1970 година, рег. бр. 10/56, книга I е запишана под фирма: Млекарско-слаткарска продавница „Полет“ — Демир Хисар, на Угостителското претпријатие „Унап“ од Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови слатки, на сите видови млечни производи, сувомесни производи, безалкохолни пијалоци и пиво.

Раководител на продавницата е Ристевски Иван.

Продавницата е основана од Угостителското претпријатие „Унап“ од Демир Хисар, со одлуката бр. 02-77/9 од 14. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 413/70. (1359)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишан под фирма: Погон во Крушево, без својство на правно лице, на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на погонот е вршење на дрводелска, дрвопреработувачка, метална и лимаро-браварска дејност.

Раководител на погонот е Дамјановски Кирил.

Погонот е основан од бившото Дрводелско-металско занаетчиското претпријатие „Едичество“ — Крушево кое е присоединето кон ДИК „Црн бор“ — Прилеп, со одлуката бр. 02-7230/3.

Погонот ќе го потпишува Дамјановски Кирил, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 422/70. (1360)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. VII. 1970 година, рег. бр. 1/63, книга I е запишано под фирма: Проектанско биро — Охрид, на Претпријатието за градење и проектирање — Охрид. Предмет на работењето на бирото е изработка на инвестициони програми и документации за објекти од сите области на стопанството и општествениот стандард, изработка на идејни и главни проекти за сите видови стопански и нестопански градежни објекти од висока и ниска градба, изработка на идејни и главни проекти за: далекуводи, трафостаници, ниско-напонски мрежи и инсталации, изработка на урбанистички и регулациони планови, геодетски

снимања на парцели и траси, внатрешна архитектура и обликување, аранжирање и хортикулација.

Раководител на бирото е Благоја Манески.

Бирото е основано од Претпријатието за градење и проектирање „Трудбеник“ од Охрид, со одлуката бр. 03-2079 од 25. VII. 1970 година на работничкиот совет.

Бирото ќе го потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 418/70. (1361)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, рег. бр. 9/70, книга II е запишано под фирма: Проектанско биро — Охрид, ул. „7 Ноември“ бб. Предмет на работењето на бирото е изработка на инвестициони програми и документации за објекти од сите области на стопанството и општествениот стандард, изработка на идејни и главни проекти за сите видови стопански и нестопански градежни објекти од висока и ниска градба, изработка на идејни и главни проекти за: далекуводи, трафостаници, ниско-напонски мрежи и инсталации, изработка на урбанистички и регулациони планови, геодетски снимања на парцели и траси, внатрешна архитектура и обликување, аранжирање и хортикулација.

Раководител на бирото е Манески Благоја, в. д. директор.

Проектанското биро — Охрид е основано со издвојување од Претпријатието за градење и проектирање „Трудбеник“ — Охрид, а со одлуката бр. 03-1968 од 13. VII. 1970 година на работничкиот совет.

Бирото ќе го потпишува Манески Благоја, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 420/70. (1362)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. VII. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 27, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и деликатесни производи.

Раководител на продавницата е Муличко Божидар.

Продавницата е основана од ЗИК „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 02-1217/1 од 20. VI. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 401/70. (1363)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. VII. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Асамати, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонизални стоки сопственост на комбинатот.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Наумовски.

Продавницата е основана од Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен, со одлуката од работничкиот совет на 18. III. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 391/70. (1364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 47, страна 351, книга I е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Бушова Чешма“ — Македонски Брод — Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „Н. Вапцаров“ бр. 17. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на стока, која е предмет на работењето на матичното претпријатие, во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бушова Чешма“ — Македонски Брод, со одлуката бр. 01-178/1 од 16. III. 1970 година од одржаната седница на 11. III. 1970 година.

Претставништвото во Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 17/II ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Аралица Радев Бранко, в. д. шеф на претставништвото и Стефановски Н. Димитрија, директор на претпријатието, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 369 од 11. VIII. 1970 година. (1431)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1373, страна 403, книга VI е запишано под фирма: „Стандард“ — деловно здружение — Белград — Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 39. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на стока, во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Стандард“ — деловно здружение — Белград, со заклучок, од одржаната седница на 10. X. 1969 година.

Организацијата на здружен труд — Претставништво во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ѓераковски Сотир, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1100/69 од 28. VIII. 1970 година. (1433)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 549, страна 193, книга III е запишан под фирма: „Стандард“ — деловно здружение — Белград — Организација на здружен труд — Технички сервис во Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ број 3. Предмет на работењето на сервисот е вршење на ремонт и сервисни услуги.

Сервисот е основан од советот на работната заедница на „Стандард“ — деловно здружение — Белград.

Техничкиот сервис во Титов Велес ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Мајсторов Илија, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 566/69 од 19. VIII. 1970 година. (1434)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 195, страна 347, книга II е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Напредок“ — село Кадино, Скопско — Организација на здружен труд — Претставништво во село Градско, Титоввелешко. Предмет на работењето на претставништвото е откуп на земјоделски и сточарски производи и продажба на истите, вршење кооперација со индивидуални земјоделски производители, купување и продавање на градежни и други материјали, како и колонијални стоки.

Претставништвото е основано од задружниот совет на Земјоделската задруга „Напредок“ — село Кадино, Скопско, со одлуката од одржаната седница на 23. II. 1970 година.

Раководител на претставништвото е Климентаровски Коце.

Претставништвото во село Градско, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 261 од 21. VIII. 1970 година. (1435)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 123, страна 1035, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на големо и мало „Деликатес“ — Тетово — Организација на здружен труд — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 32. Предмет на работењето на продавницата е продажба на бои и лакови.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на големо и мало „Деликатес“ — Тетово, со одлуката бр. 02-325/1 од 19. I. 1970 година од одржаната седница на 18. VII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Колески Киро. Продавницата во Тетово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 63 од 17. VIII. 1970 година. (1436)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1360, страна 360, книга VI е запишана под фирма: „Интерплас“ — индустрија за пластични производи, експорт-импорт и застапување — Белград — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице во состав на „Интерплас“ — Белград — Фабрика за пластични производи „Пластика“ — Скопје. Предмет на работењето на фабриката е: преработка на пластични маси од сите видови и типови со постапката бризање (термо-преработка), вакумирање, екструдирање, дување и други техники на преработка во оваа област; преработка на гума, алуминиум и други метали, и обликувања; изработка на алати за преработка на пластични маси, гуми, алуминиум и други намени за своја потреба и за трети лица; изведување ремонтни и сервисни услуги и одржување на објектите и капацитетите за своите потреби и за трети лица; набавка на основни и помошни материјали и сировини за преработка, односно производство на нови производи; продажба на стока од сопствено производство; куповина и продажба на производи кои го дополнуваат производството и овозможуваат услови за нормално работење; обавување на работите од увозот и извозот за свои потреби и за потребите на други претпријатија од оваа област; застапување на странски фирми од својот делокруг на работење (репроматеријал, опрема и друго); организирање на работно-техничка соработка со домашни и странски фирми, и вршење услуги на превоз со свои транспортни средства за своите потреби и за потребите на трети лица.

Фабриката е основана со соединување на Индустриското претпријатие за пластични производи „Пластика“ — Скопје, Индустриското „Гумопластика“ — Бујановац, Фабриката за производство на амбалажа „30 Јули“ — Куманово, Фабриката за преработка на пластични маси „Лихнида“ — Охрид, и Претпријатието за преработка на пластични маси „7 Јули“ — Прешево, во една стопанска организација — „Интерплас“ — Белград, со решението Фи. бр. 2182/69 од 9 V. 1969 година на Окружниот стопански суд — Белград.

Фабриката за пластични производи „Пластика“ — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Вељановски Бранко, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Индустриското претпријатие за производство на пластични маси „Пластика“ — Скопје со соединувањето се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од рег. бр. 635, страна 709, книга II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 908/69 од 29. VI. 1970 година. (1224)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1295, страна 83, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие — сервис за обезбедување имотите на работните организации, административно-технички и транспортни услуги „Ристо Јандревски“ — Скопје — Организација на здружен труд — Деловна единица во Гостивар, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ бр. 8. Предмет на работењето на деловната единица е обезбедување имовината и објектите на работните организации; вршење на административно-технички и управни услуги: а) обработување на архивски материјали и средување на документација, б) дактилографски услуги — снимање, копирање и умножување, г) изработка на фирми, реклами и др. натписи, д) водење на деловни книги и обавување на сите административни работи на приватни занаетчи и помали работни организации, г) продавање на таксени, судски и поштенски марки и други вредносници, е) прибавување на патни, возачки и др. исправи на граѓани и работни организации, како и обавување на останати административни работи во врска со исправите, ж) давање на инкасантски услуги на работни организации, з) посредувањето во областа на туризмот — транспортни услуги.

Деловната единица е основана од советот на работната заедница на Претпријатието — сервис за обезбедување имотите на работните организации, административно-технички и транспортни услуги „Ристо Јандревски“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 5 VII. 1970 год.

Раководител на деловната единица е Лазаревски Данило.

Организацијата на здружен труд — Деловната единица во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 594 од 27. VII. 1970 година. (1476)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 194, страна 217, книга II е запишана под фирма: Услужно-транспортно претпријатие за превоз на стоки и патници „Пролетер“ — Крива Паланка — Организација на здружен труд — Автобуска станица во Крива Паланка, со билетарници во селата Ранковци и Гиновци. Предмет на работењето на автобуската станица е издавање на автобуски билети и вршење на гардероберски услуги.

Автобуската станица е основана од работничкиот совет на Услужното транспортно претпријатие за превоз на стоки и патници „Пролетер“ — Крива Паланка, со одлуката од одржаната седница на 25. V. 1968 година.

Раководител на автобуската станица е Петковски Ристо.

Автобуската станица во Крива Паланка ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 788/68 од 8. IX. 1970 година. (1477)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. VIII. 1970 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Жикица Јовановиќ — Шпанац“ број 148, на Земјоделската задруга „Кисела Вода“ од Ресен. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи.

Раководител на продавницата е Марковски Илија.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Кисела Вода“ од Ресен, со одлуката бр. 01-2065/1 од 7. VII. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 433/70. (1497)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1970 година, рег. бр. 34/70, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Илија Џокановски“ бр. 13, на Здруженото претпријатие за лов, преработка и промет со риби „Дојранско Езеро“ — Нови Дојран. Предмет на работењето на продавницата е продажба на риба.

Раководител на продавницата е Никола Д. Поп Костов.

Продавницата е основана од Здруженото претпријатие за лов, преработка и промет со риби „Дојранско Езеро“ од Нови Дојран, со одлуката број 02-2189 од 2. X. 1969 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 457/70. (1498)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VIII. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е запишана под фирма: „Битолатекс“ — продавница број 3 во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 7, на Предилницата „Битолатекс“ — Битола — организација во состав на Здружената текстилна индустрија „Битолатекс-Пелистер“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е трговија на мало со текстил и текстилни и трикотажни производи.

Раководител на продавницата е Христо Димитровски.

Продавницата е основана од Здружената текстилна индустрија „Битолатекс-Пелистер“ — Битола — Предилница „Битолатекс“ — Битола, со одлуката бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и предилницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 415/70. (1499)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VIII. 1970 година, рег. бр. 23/70, книга I е запишана под фирма: „Битолатекс“ — продавница број 4, ул. „Огис Николов“ број 4 на Предилницата „Битолатекс“ — Битола — организација во состав на Здружената текстилна индустрија „Битолатекс-Пелистер“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е трговија, на мало, со текстил и текстилни и трикотажни производи.

Раководител на продавницата е Јован Неделковски.

Продавницата е основана од Здружената текстилна индустрија „Битолатекс-Пелистер“ — Битола — Предилница „Битолатекс“ — Битола, со одлуката бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Предилницата „Битолатекс“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 416/70. (1500)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1970 година, рег. бр. 35/70, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 113 на Фабриката за чевли „Алпина“ од Жири. Предмет на работењето на продавницата е трговија со чевли.

Раководител на продавницата е Ортаковски Борис.

Продавницата е основана од Фабриката за чевли „Алпина“ — Жири, со одлуката на работничкиот совет од 10. IV. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 465/70. (1501)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. VII. 1970 година, рег. бр. 18/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Кукуречани, на Земјоделската задруга „Златен Срп“, село Кукуречани, Битолско. Предмет на работењето на продавницата е трговија со сите видови колонијално-прехранбени и непрехранбени производи, трговија со метални и железарски стоки, трговија со јагарски стоки и трговија со алкохолни и базалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Темелковски Пецо.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Златен Срп“ — село Кукуречани, со одлуката бр. 03-148/1 од 6. IV. 1970 год. на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 387/70. (1502)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. VIII. 1970 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Охридска“ бб, на Самостојната здружена организација со својство на правно лице — Земјоделска задруга „Светлост“, село Породин, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е промет со риба.

Раководител на продавницата е Бубевски Крсте. Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Светлост“ — село Породин, со одлуката од 10. VIII. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и погонот — Земјоделска задруга „Светлост“, с. Породин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 447/70. (1503)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VIII. 1970 година, рег. бр. 79/66, е запишана под фирма: Сервисна работилница „Искра“ — Демир Хисар, на Станбено-комуналната управа — Демир Хисар. Предмет на работењето на работилницата е поправка на телевизори, радио-апарати и други електрични уреди.

Раководител на работилницата е Мирче Милованоски.

Сервисната работилница е основана од Станбено-комуналната управа — Демир Хисар, со одлуката бр. 21 од 13. III. 1969 година на работната заедница и решението на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Демир Хисар.

Сервисната работилница ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и управата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 424/70. (1504)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. VII. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишан под фирма: Погон во Крушево (без својство на правно лице), на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на Погонот е вршење на дрводелска, дрвопреработувачка, метална и лимаро-браварска дејност.

Раководител на погонот е Дамјановски Кирил. Погонот во Крушево е основан од бившиот Дрводелско металско и занаетчиско претпријатие „Единство“ — Крушево кое е присоединето кон ДИК „Црн Бор“ — Прилеп, со одлуката бр. 02-7230/3.

Погонот ќе го потпишува Дамјановски Кирил, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 422/70. (1505)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. VI. 1970 година, рег. бр. 21/70, книга I е запишана под фирма: Скара и бифе (кебапчилица) во Прилеп, кај Мраморното Езеро, на Општинскиот совет на народна техника — Прилеп. Предмет на работењето е вршење угостителска дејност.

Скарата — бифето е основана од Општинскиот совет на народна техника во Прилеп, со одлуката бр. 16 од 13. I. 1970 година на управниот одбор.

Скарата и бифето ќе ја потпишува Цветаноски Сотир, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 103/70. (1506)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VIII. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 42 во Прилеп, на ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 10, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е промет со месо и сувомесни производи.

Раководител на продавницата е Иваноски Никола.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката 14 бр. 06-3182/2 од 1. VIII. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 435/70. (1507)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VIII. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 65 во Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бб, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки, предмети за куќни потреби, месо и сувомесни производи, млеко и млечни производи, галантерија и ситна конфекција.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-06-3183/3 од 1. VIII. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 437/70. (1508)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. VII. 1970 година, рег. бр. 5/69, книга II е запишано под фирма: Летувалиште „Отешево“ — Отешево (самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице), на Туристичкото сообраќајно претпријатие „Преспатурист“ од Ресен. Предмет на работењето на летувалиштето е туризам и угостителство.

Раководител на летувалиштето е Ивановски Ки-ре, управник.

Летувалиштето е основано од Туристичкото сообраќајно претпријатие „Преспатурист“ — Ресен, со одлуката од работничкиот совет од 29. V. 1970 година.

Летувалиштето ќе го потпишува Ивановски Ки-ре, управник.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 383/70. (1509)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1970 година, рег. бр. 12/70, книга I е запишана под фирма: Продавница број 14 во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 75, на Издавачкото претпријатие „Култура“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, школски и

канцелариски материјали, прибор, фотомузикалии, електроакустични апарати, школска и канцелариска опрема и намештај.

Раководител на продавницата е Евроски Томе. Продавницата е основана од Издавачкото претпријатие „Култура“ од Скопје, со одлуката бр. 1566 од 14. V. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 453/70. (1510)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VIII. 1970 година, рег. бр. 52/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Боровец, на Земјоделската задруга „Дримкол“ — село Луково. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало, на сите видови земјоделски производи и јужно овошје, производи на прехранбената индустрија (освен сувомесни производи), производи за домашна употреба, средства за перење и чистење, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока и градежни материјали во помал обем.

Раководител на продавницата е Русевски Мире.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Дримкол“ од село Луково, со одлуката бр. 03-105 од 5. VI. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 342/70. (1511)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VIII. 1970 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 16 во Струга, на Земјоделската задруга „Напредок“ село Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, деликатесни производи, производи на база на шеќер и какао, сувомесни производи и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Недеска Илинка.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ од село Ложани, со одлуката бр. 02-511 од 15. VII. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 430/70. (1512)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VIII. 1970 година, рег. бр. 22/61, книга II е запишана под фирма: Продавница број 16 во село Вевчани, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови земјоделски производи, јужно овошје, производи на прехранбената индустрија, производи за домашни потреби, средства за перење и чистење, сувомесни и млечни производи и други индустриски стоки во помал обем.

Раководител на продавницата е Дуќиноски Владо.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга, со одлуката бр. 02-1686 од 6. VI. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 428/70. (1513)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VIII. 1970 година, рег. бр. 11/70, книга I е запи-

шана под фирма: Продавница во село Лабуништа, на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на мебел од сопствено производство, како и мебел од своите кооперанти.

Раководител на продавницата е Демишковски Демиш.

Продавницата е основана од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 02-11168/1 од 17. III. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 412/70. (1514)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VIII. 1970 година, рег. бр. 5/70, книга II е запишана под фирма: Продавница во село Лабуништа, Струга, на Погонот „Светлост“, село Вевчани, на Земјоделската задруга „Житиште“ — с. Мршевци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на производи од прехранбената индустрија, прехранбени артикли, предмети за домашни потреби, млечни производи, јужно овошје и грозје, тукунови производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, текстилни, галантериски и конфекциски производи и канцелариски и школски ситен прибор.

Раководител на продавницата е Мешимоска Шасима.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Житиште“, село Мршевци — Погон „Светлост“, село Вевчани, со одлуката број 01-297 од 15. V. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и Погонот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 394/70. (1515)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. VIII. 1970 година, рег. бр. 10/70, книга I е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „ЈНА“ бр. 21, на Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ од Горче Петров. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало, на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, мелнички преработки, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Цумкар Иса.

Продавницата е основана од Трговското угостителско претпријатие „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката бр. 677 од 21. V. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 425/70. (1516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 181, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешана стока на големо и мало „Клепа“ — Градско — Организација на здружен труд — Продавница во Горче Петров, населбата, ул. „Маршал Тито“ бр. 44. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана индустриска и текстилна стока.

Продавницата е основана од Советот на работната заедница на Трговското претпријатие „Клепа“ — Градско, со одлуката бр. 560 од 13. V. 1970 година, од одржаната седница на 11. V. 1969 година.

Раководител на продавницата е Петров Димче. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 624/69 од 16. IX. 1970 год. (1560)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 88, страна 1329, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани стоки на мало и големо „Маврово“ — Гостивар — Организација на здружен труд — Продавница „Лирија“ во село Чегранс, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Маврово“ — Гостивар, со одлуката бр. 01-1345/67 од 23. III. 1968 година од одржаната седница на 20. XII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Фетаи Сулфикар.

Организацијата на здружен труд — Продавница „Лирија“ — село Чегранс, Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 366/68 од 11. IX. 1970 година (1563)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 88, страна 1329, книга I е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани стоки на мало и големо „Маврово“ — Гостивар — Организација на здружен труд — Продавница „Бањички извори“ во село Долна Бањица, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Маврово“ — Гостивар, со одлуката бр. 01-1345/67 од 23. III. 1968 година од одржаната седница на 20. XII. 1967 год.

Раководител на продавницата е Османи Мустафа.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 367/68 од 11. IX. 1970 година. (1564)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 167, страна 235, книга II е запишана под фирма: Сточарско стопанство „Напредок“ — Гостивар — Организација на здружен труд — Продавница број 1 „Градинар“ во Гостивар, ул. „Борче Јовановски“ бр. 31. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделски производи, млеко и млечни производи, прехранбени индустриски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Сточарското стопанство „Напредок“ — Гостивар, со одлуката бр. 02-303 од 23. VI. 1969 година од одржаната седница на 23. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Илија Томески. Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува стопанството, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 630/69 од 16. IX. 1970 година. (1565)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 319, книга VI е запишана под фирма: Работна организација „Жито-Македонија“ — Прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница во село Врапчиште, Гостиварско.

Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 376 од 14. X. 1968 година од одржаната седница на 5. VI. 1967 год.

Раководител на продавницата е Агуши Самет. Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1100/68 од 24. IX. 1970 година. (1566)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 319, книга VI е запишана под фирма: Работна организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница во село Врапчиште, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бели печива.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Работната организација „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 6301-120 од 8. VII. 1968 година од одржаната седница на 5. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Горѓиеска Најденка.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 805/68 од 17. IX. 1970 година. (1567)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Дедо Ило Малешевски“ — Берово на име Стојан Шакпоски, Скопје.

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Средно техничко училиште при Рудници и железарници „Скопје“ на име Тодор Поповски, Скопје.

Свидетелство за завршено II година и свидетелство за завршен испит, издадени од Економскиот техникум „Борис Кидрич“ — Скопје на име Фако Факиќ, Скопје. (3376)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Будислав Николовски, Скопје.

Свидетелство за завршено II година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Јованче Настовски, Скопје. (3378)

Свидетелство за завршено II клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Јован Ванловски, Скопје. (3379)

Индекс издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Најден Настев, Скопје. (3380)

Свидетелство за завршено II година, издадено од ЕМЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Туран Адем, Скопје. (3381)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Енвер Абди, Скопје. (3382)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Медицинскиот центар за медицински сестри-акушерки — Скопје на име Снежана Стојановска, Скопје. (3383)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Цандо и Благица Наумчевски, Скопје. (3384)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Есма Зекири, Скопје. (3385)

Работна книшка издадена од Скопје на име Нијазми Еминов, Скопје. (4486)

Свидетелство за завршена I година издадено од Економскиот техникум „Моша Пијаде“ — Скопје на име Славица Мартиновска, Скопје. (3387)

Свидетелства за завршени I, II, III и IV клас, издадени од Учителско-домаќинската школа во Скопје на име Тодорка Цакончева, Скопје. (3388)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бошко Блажевски, Скопје. (3389)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добри Трајковиќ, Скопје. (3390)

Свидетелство за завршен IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Снежана Кромовска, Скопје. (3391)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кирил и Методи“ — с. Синѓелиќ на име Вера Јаневска, Скопје. (3392)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митко Цонгаровски, Скопје. (3393)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Златко Владо Костовски, Скопје.

Свидетелство за завршена IV година, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Тихомир Житаров, Скопје. (3395)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсто Димовски, Скопје. (3396)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Георгиевски, Скопје. (3397)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елмаз, Насер и Кемал Руфатови, Скопје. (3398)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Средно музичкото училиште во Скопје на име Ирина Цувалековска, Скопје. (3399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Краљево на име Стојан Шатора, Скопје. (3400)

Воена книшка издадена од Београд на име Абдулахмет Шакири, Скопје. (3403)

Ученичка книшка за завршено VII одделение за возрасни, издадена од Осмолетката „Благоја Давков“ — Скопје на име Лазо Стојановски, Скопје. (3404)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борче Стојковски, Скопје. (3405)

Свидетелство за завршена I година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Живко Гошевски, Скопје. (3406)

Свидетелство за завршена дактилографска едногодишна школа на име Сунчица Богдановска, Скопје. (3407)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Трговскиот училищен центар — Скопје на име Ратка Таневска, Скопје. (3408)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Скопје на име Октај Емиќ, Скопје. (3409)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Веска Вртева, Скопје. (3410)

Свидетелство за I клас, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Љупчо Велков, Скопје. (3411)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Љупчица, Рамадан, Кевсер, Асан и Бајрамша сите Хасани, Скопје. (3412)

Индекс бр. 14385, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Благој Цонкиќски, Скопје.

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русовски“ — Берово на име Невена Ковачовска, Скопје. (3414)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Живсјин, Тошо и Душан Ристиќ, Скопје. (3415)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Јовановски, Скопје. (3416)

Службена легитимација рег. бр. 87, серија бр. 000987, издадена од РСВР — Скопје на име Мирко Стојчевски, Скопје. (3417)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Економскиот техникум во Скопје на име Вожидар, Димевски, Скопје. (3418)

Диплома бр. 14558 год за квалификуван работник-металска струка, издадена од Општината Кисела Вода — Скопје на име Герги Јовановски, Скопје. (3419)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кирил и Методи“ — с. Кучевиште — Скопје на име Љубе Зафировски, Скопје. (3420)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Трајан и Вера Сајковски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Донка Миневска, Скопје. (3422)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Камил Керум, Скопје. (3423)

Индекс бр. 4072, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Димче Димов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вожидар Добросављевиќ, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето во с. Драслајца на име Славо Жупачевски, с. Драслајца, Струга. (3426)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вожидар Добросављевиќ, Скопје.

Свидетелство за IV година, издадено од Средно медицинското училиште на име Танка Попова, Скопје. (3428)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасенија Сотировска, Скопје.

Свидетелство за I година, издадено од ЕМЗУС „Копче Металец“ — Скопје на име Кицо Николовски, Скопје. (3430)

Свидетелство за II клас, издадено од ГМЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Ленче Ивановски, Скопје. (3431)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Манојло Обочки, Скопје. (3432)

Автобуска карта за намалено патување во градски сообраќај — Скопје на име Манојло Обочки, Скопје. (3433)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Димитрова, Скопје. (3434)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Јанковски, Скопје.

Ученичка книшка за завршено II одделение, издадено од Осмолетката „Братство Единство“ — Скопје на име Горан Ђојчин, Скопје. (3436)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Томова, Скопје. (3437)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет Скопје на име Стојан Петачки, Скопје. (3438)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирадије Кадриева, Скопје. (3439)

Свидетелство бр. 1210 за положен виши течајни испит во Крагујевац на име Љубица Тодоровиќ, Скопје. (3440)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Врање на име Миодраг Јовановиќ, Скопје. (3441)

Индекс бр. 1001, издаден од Архитектонско-градежниот факултет во Скопје на име Јани Љамов, Скопје. (3442)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Тоде Манев, Скопје. (3443)

Здравствена легитимација на име Деса Скепалска, ул. „Мукос“ бр. 24, Прилеп. (3444)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Љубемир С. Спасов, с. Жидилџо, Кр. Паланка. (3445)

Здравствена легитимација бр. 146033, издадена од ЗСО — Битола на име Тасе Илиевски, ул. „К. Абраниевиќ“ бр. 31, Битола. (3446)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Средно економско училиште „Ј. Сандански“ — Битола на име Христо Пајакоски, ул. „Борис Бастево“ бр. 5, Битола. (3447)

Здравствена легитимација на име Цветан Алексовски, ул. „Кирил Пејчиновиќ“ бр. 54, Битола.

- Работна книшка на име Трајанка Ј. Младеновска, ул. „ЈНА“ бр. 1, Куманово. (3450)
- Здравствена легитимација на име Кирил Андонски, ул. „И. Карев“ бр. 31, Прилеп. (3451)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Маре Стојчевска, ул. „Димо Наредникот“ бр. 3, Прилеп. (3452)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Славчо Гуроски, с. Сушица, М. Брод. (3453)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Панче Арсов, ул. „Д. Влахов“ бр. 162, Т. Велес. (3454)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Демаил Р. Рамадани, с. Челопек, Тетово. (3455)
- Диплома издадена од Средно земјоделското училиште „М. Шијаде“ — Тетово на име Аодулеркерим М. Скендери, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 15, Тетово. (3456)
- Здравствена легитимација на име Ерџан Рашиќи, ул. „П. Гули“ бр. 33, Тетово. (3457)
- Свидетелство бр. 0/04—133/4, за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Милица Д. Козовска, с. Будинарци, Берово. (3458)
- Свидетелство бр. 51 за завршено осмо одделение, издадено од Осмолетката „Денче Дејановски“ од Маврови Анови на име Гордана Тасиќ, Маврови Анови. (3459)
- Свидетелство бр. 128, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Ленка Накова, ул. „Пиринска“ бр. 54, Штип. (3460)
- Свидетелство бр. 128 за завршено III клас, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Виолета Симјанова, ул. „Н. Наумовски—Борче“ бр. 39, Винаца. (3461)
- Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од Гимназијата „Методи Митевски—Брицо“ — Делчево на име Добрина Костадинова Дончевска, с. Панчарево, Делчево. (3462)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Цветат Кераља, Гостивар. (3464)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Зукра Целовска, ул. „Козјак“ бр. 92, Битола. (3465)
- Свидетелство за незавршена I година индустриско училиште на име Томе Димовски, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (3466)
- Свидетелство на име Ремзи Реџеџи, с. Селце, Тетово. (3467)
- Свидетелство бр. 23, за завршено основно училиште на име Нури А. Рамадани, с. Седларево, Тетово. (3468)
- Свидетелство на име Енвер Исмаили, нас. „Југохром“ — Јегуновце, Тетово. (3469)
- Свидетелство за завршена II година текст. училиште на име Нада Алексоска, с. Сопотница, Прилеп. (3471)
- Свидетелство за завршено I година економско училиште на име Вера Тодоровска, ул. „Б. Шемковски“ бр. 44, Прилеп. (3472)
- Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „М. Митевски—Брицо“ — Делчево на име Павле П. Донев, ул. „Јане Сандански“ бр. 23, Делчево. (3473)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Муса Али, ул. „Романија“ бр. 4/13 Битола. (3474)
- Уверение за завршен курс за кроење и шиеење издадено од Заводот за запослување — Битола на име Жана Андреевска, ул. „И. Милутиновиќ“ бр. 17, Битола. (3475)
- Свидетелство бр. 03—75, на име Љиљана Марковска, с. Ношпал, Битола. (3476)
- Ученичка книшка на име Борис Петанчески, с. Тополчани, Прилеп. (3477)
- Ученичка книшка на име Живко Јадроски, с. Езнани, Прилеп. (3478)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Љиљана Петанческа, с. Тополчани, Прилеп. (3479)
- Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Јован Стеваноски, ул. „Андон Слабејко“ бр. 2, Прилеп. (3480)
- Ученичка книшка издадена од Основното училиште „Пецо Даскало“ — с. Долнени на име Мара Јанеска, с. Браилово, Прилеп. (3481)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназија „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Милутин Рогановиќ, ул. „Будимаш“ бр. 16, Прилеп. (3482)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Милутин Рогановиќ, ул. „Будимаш“ бр. 16, Прилеп. (3483)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Звезда Павлеска, с. Пешталеве, Прилеп. (3484)
- Свидетелство за завршена II година земјоделско училиште — Прилеп на име Цане Тошески, с. Ербјани, Прилеп. (3486)
- Свидетелство за завршено IV година економско училиште на име Благоја Бошкоски, ул. „А. Адемоски“ бр. 26а, Прилеп. (3485)
- Свидетелство за завршена IV година економско училиште на име Живко Горѓиоски, ул. „Р. Секирчанец“ бр. 16, Прилеп. (3487)
- Свидетелство за завршено IV одделение на име Пеце Петрески, с. Браилово, Прилеп. (3488)
- Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Вишата гимназија во Кичево на име Стојко Лазески, с. Граешница, М. Брод. (3489)
- Свидетелство за завршен IV клас гимназија на име Гордана Панова, Титов Велес. (3490)
- Свидетелство за завршен IV клас гимназија на име Бошко Софијанов, Титов Велес. (3491)
- Свидетелство издадено од Индустриското училиште „К. Неделковски“ на име Мехо Цомовиќ, с. Т. Оризари, Т. Велес. (3493)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трпко Мишев, ул. „Н. Карев“ бр. 117, Т. Велес. (3494)
- Свидетелство од VIII одделение на име Трајче Каров, ул. „П. Гули“ бр. 18, Титов Велес. (3495)
- Свидетелство дел. бр. 01-260/60 за положен завршен испит на име Керим С. Алили, с. Порој, Тетово. (3496)
- Свидетелство од IV одделение на име Трпана Лазаревска, ул. „Г. Делчев“ бр. 181, Тетово. (3497)
- Извод на родени на име Адвије Зулбеари, с. Челопек, Тетово. (3498)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Тодор Живковски, нас. Југохром — Јегуновци, Тетово. (3499)
- Свидетелство од I година гимназија на име Зуркуфли Дурмиши, с. Селце, Тетово. (3500)
- Работна книшка на име Исмаил Демиралли, с. Романовце, Куманово. (3501)
- Свидетелство од VIII одделение на име Снежана Атанасовска, ул. „М. Тито“ бр. 7/10, Прилеп. (3502)
- Свидетелство за I клас хемиско училиште на име Снежана Алексоска, ул. „Будимаш“ бр. 18, Прилеп. (3503)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Блага Трајкоска, ул. „Киро Нацески“ бр. 30, Прилеп. (3504)
- Свидетелство за завршено IV година хемиско училиште на име Живко Паческоски, с. Бучин, Прилеп. (3505)
- Свидетелство за завршена II година хемиско училиште на име Живко Паческоски, с. Бучин, Прилеп. (3506)
- Диплома за завршено средно економско училиште на име Славко Богдански, с. Лагово, М. Брод. (3507)
- Свидетелство за I година индустриско училиште на име Томе Димовски, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (3508)
- Свидетелство за III година, издадено од ХТТУ — Т. Велес на име Вислета Јанева, ул. „Јован Алабаков“ бр. 2, Т. Велес. (3509)
- Свидетелство на име Благој Марков, ул. „Охридска“ бр. 14, Т. Велес. (3510)
- Диплома за завршен матурски испит на име Стојан Петрушев, Градско, Т. Велес. (3511)

Индекс бр. 4672, издаден од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Бобе Матовски, Скопје. (3512)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Градежно-техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Бранко Божинов, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софка Трајкова, Скопје. (3514)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Огненовски, Скопје. (3515)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милорад Јуковски, Скопје. (3516)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружа Спасовска, Скопје. (3517)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Незир Шабанов, Скопје. (3518)

Работна книшка издадена од Скопје на име Василка Велковска, Скопје. (3519)

Работна книшка издадена од Скопје на име Цветанка Велковска, Скопје. (3520)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Акимовски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перса Георгиевска Скопје. (3522)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Шукри Кадриу, Тетово. (3523)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зумрета Шкрија Скопје. (3524)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Наумовска, Скопје. (3525)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Спасовена Каранфиловска, Скопје.

Индекс бр. 533 издаден од Електромашинскиот факултет — Скопје на име Милан Стојковиќ, Скопје. (3527)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божидар Савиќ, Скопје. (3528)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Албановски, Скопје. (3529)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Ж. У. Ц. — Скопје на име Крсте Петровски, Скопје. (3530)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Владимир Нешиќ, Скопје. (3531)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ервин Сулејманов, Скопје. (3532)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Димов, Скопје. (3533)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Стенчев, Скопје. (3534)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Мицкова, Скопје. (3535)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богоје Богдановски, Скопје. (3536)

Слободна карта издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Дане Тодоровски, Скопје. (3537)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште — „Борис Кидрич“ — Скопје на име Вера Перкова, Скопје. (3538)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богоја Богдановски, Скопје. (3539)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „26 јули“ — Скопје на име Јове Митков, Скопје. (3540)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ангелко и Марјан Здравковски, Скопје. (3541)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Атанасовска, Скопје. (3542)

Воена книшка издадена од ВП — Београд на име Киро Величковски, Скопје. (3543)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шенгуљ Сали, Скопје. (3544)

Воена книшка издадена од Ријека ВП. 8376 на име Љубе Захариевски, Скопје. (3545)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Христина Гочева, Скопје. (3546)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Јелица Поповчевска, Скопје. (3547)

Свидетелство бр. 1771/138 за положен стручен испит за квалификуван работник, издадено од Народен одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје на име Мушко Хадровиќ, Скопје. (3548)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Митревски, Скопје. (3549)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ване Аџковски, Скопје. (3550)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Божиновски, Скопје. (3551)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симо Аврамовски, Скопје. (3552)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Андонов, Скопје. (3553)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зијадин Амеги, Скопје. (3554)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вели Казими, Скопје. (3555)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методиј“ с. Сингелик на име Џафер Р. Бекировиќ, Скопје. (3556)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Бајрам и Селвинае Фејзула, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симо Груевски, Скопје. (3558)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Орце Николов“ — Скопје на име Олга Гаговиќ, Скопје. (3559)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Илиевски, Скопје. (3560)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ариф Садија, Скопје. (3561)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Бошковски, Скопје. (3562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Ибрахим, Скопје. (3564)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Богдановски, Скопје. (3564)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Гоце Делчев“ — с. Новоселани — Кумановско на име Стојанчо Спасоски, Скопје. (3565)

Здравствена легитимација бр. 3921, издадена од ЗСО — Крушево на име Исљам Сакип Рустемоски, с. Норово, Крушево. (3566)

Свидетелство издадено од ЦОУ „Славчо Стојменов“ — Винаца на име Владо Михаилов Гачев, ул. „М. Тито“ бр. 37, Винаца. (3567)

Оружен лист бр. 1874 за ловачка пушка, издаден од ОВР — Битола на име Милан С. Димовски, с. Будимирци, Битола. (3569)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Горица Горѓоска, с. Долнени, Прилеп. (3570)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Драге Р. Маркоски, с. Сланско, М. Брод. (3571)

Свидетелство за I клас гимназија на име Шакири Еминали, с. Гајре, Тетово. (3572)

Свидетелство за II клас гимназија на име Керим Несими, с. Цепчиште, Тетово. (3573)

Свидетелство бр. 01-320/16, за завршен II клас издадено од Гимназијата „Ацо Рускоски“ — Берово на име Мара Н. Механџиска, Берово. (3574)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Ацо Рускоски“ — Берово на име Мара Н. Механџиска, Берово. (3575)

Свидетелство бр. 01-266/12, за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Ацо Рускоски“ — Берово на име Мара Н. Механџиска, Берово. (3576)

Свидетелство бр. 01-321/36 за завршен II клас на име Стојан В. Марковски, Берово. (3577)

Свидетелство бр. 166/12 за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Денче Деановски“ — Маврови Анови на име Снежана Матеска, Маврови Анови. (3580)

Возачка дозвола бр. 921, издадена од ОВР — Тетово на име Ристо А. Ристовски, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 55, Тетово. (3584)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Мирка Павлоска, с. Пешталиево, Прилеп.

Здравствена легитимација на име Ајрија Мамудоска, ул. „Авала“ бр. 27, Прилеп. (3583)

Свидетелство за завршена IV година индустриско училиште на име Благоја Белистојакоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 131, Прилеп. (3584)

Работна книшка на име Бранислав Димковски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 66, Куманово. (3585)

Здравствена легитимација на име Дашмире Салија, с. Пирок, Тетово. (3586)

Ученичка книшка за VI одделение на име Зибири Шехип, с. Вруток, Гостивар. (3587)

Ученичка книшка за VII одделение на име Иднан Јакупи, ул. „К. Зози“ бр. 17, Гостивар. (3588)

Работна книшка на име Спасе Петрески, с. Д. Јеловце, Гостивар. (3589)

Свидетелство за завршено IV клас економско училиште на име Виктор Тодоровски, Гостивар.

Ученичка книшка на име Митко А. Андриески, Гостивар. (3591)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нешат Муединовски, ул. „Девеани“ бр. 106, Битола. (3592)

Здравствена легитимација на име Благоја Трајкоски, ул. „Ленин“ бр. 153, Прилеп. (3593)

Свидетелство за VIII одделение на име Елица Миланова, с. Чашка, Т. Велес. (3594)

Свидетелство за VIII одделение на име Садик Асанов, ул. „Крале Марко“ бр. 33, Т. Велес. (3595)

Свидетелство за положена пола матура, издадено од Училиштето во с. Богомила на име Мите Јовановски, Т. Велес. (3596)

Свидетелство за завршено IV клас гимназија на име Пеграна Чочкова, ул. „Д. Најдов“ бр. 48, Т. Велес. (3597)

Свидетелство од IV одделение на име Сава Иванова, ул. „Петре Алчев“ бр. 57, Т. Велес. (3598)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Осман Казимов, ул. „Ордан Ципот“ бр. 62, Т. Велес. (3599)

Здравствена легитимација на име Бранко Стојановски, с. Требиште Гостивар. (3600)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Перо Димовски, с. Велушина, Битола. (3601)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Асен Мустафоски, с. Канатларци, Прилеп. (3602)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Ратка Крстеска, Прилеп. (3603)

Оружен лист рег. бр. 14-в, издаден од ОВР — Тетово на име Цеваир Асан Цеваири, с. Церово, Тетово.

Здравствена легитимација на име Ефтимије Манасиески, с. Бања, Кочани. (3606)

Возачка дозвола бр. ТЕ 56—62 и приколица бр. ТЕ 27—29 на име Ферит Мамути, с. Здуње, Гостивар. (3607)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката во с. Вруток на име Радован Дреќоски, с. Вруток, Гостивар. (3608)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Веница на име Надежда М. Ширтовска, ул. „Дим. Влахов“ бр. 28, Веница.

Воена книшка на име Стојан Анастасов, Скопје.

Свидетелства за завршени I, II и III година, диплома за завршен испит, издадени од СУЦ — Скопје на име Васо Костов, Скопје. (3611)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стребрена Дејановска, Скопје.

Индекс бр. 4123 издаден од Електромашинскиот факултет — Скопје на име Ристо Бачевски, Скопје.

Работна книшка сер. бр. 090522 рег. бр. 2936, издадена од Скопје на име Менка Апостолова, Скопје. (3614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вид Кук, Скопје. (3615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Цвејик, Скопје. (3616)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Живко Брајковски“ нас. Бутел I на име Иван Нешов, Скопје. (3617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазар Петров, Скопје. (3618)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Гордана Јанкова, Скопје. (3619)

Индекс бр. 8503, издаден од Правни факултет — Скопје на име Милан Аџиевски, Скопје. (3620)

Воена книшка издадена од ВП 8100 — Рума на име Димче Крстевски, Скопје. (3621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мариќа Димова, Скопје. (3623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бурхан Калач, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митра Стојческа, Скопје. (3624)

Свидетелство за завршен испит за квалификуван работник — шивач, издадено од Школата за глуви — Скопје на име Тина М. Јанчева, Скопје. (3625)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадена од Осмолетката „Јане Сандански“ — Скопје на име Сулејман Рушидов, Скопје. (3626)

Индекс бр. 4867, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Ахмед М. Абдула, Скопје. (3627)

Индекс бр. 13210, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Бранко Шахпоски, Скопје. (3628)

Воена книшка издадена од Куманово на име Геро Т. Стојковски, с. Алинце, Куманово. (3629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Идриз Мемети, Скопје. (3630)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Соња Бунтеска, Скопје. (3631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нена Стаменковска, Скопје. (3632)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоце Тасевски, Скопје. (3633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Валентина Божинова, Скопје. (3634)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Тодоровски, Скопје. (3635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душан Гајик, Скопје. (3636)

Свидетелство бр. 21924, за квалификуван возач, издадено од Собранието на општина „Идадија“ — Скопје на име Зоран Тасевски, Скопје. (3637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кевсер Амет, Скопје. (3638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемаил Хашани, Скопје. (3639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павлина Радевска, Скопје. (3640)

Индекс бр. 13968, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Димче Кондовски, Скопје. (3641)

Работна книшка на име Камил Касумовиќ, Скопје. (3642)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ — с. Зелениково на име Благоја Ристовски, Скопје (3643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зорка Гошевска, Скопје. (3644)